



До: д-р Зоран Трајчевски, директор
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Врз основа на член 29 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), се доставува:

ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШЕН АДМИНИСТРАТИВЕН НАДЗОР

Република Северна Македонија
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ – СКОПЈЕ
Republika E Maqedonisë Se Veriut
AGJENCIA PËR SHËRIMET MEDIATIKE AUDIO
DHE AUDIOVIZUELE – SHKUP

Priloz: 10-12-2020

Org. единица Nësisia org.	Број numër	Прилог Shtesë	Вредност Vlerë
10	4489	1	

1. Вид надзор: Контролен;
2. Субјект на надзорот: Трговско друштво за радио-дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје;
3. Период опфатен со надзорот: 17 ноември 2020 година;
4. Датум на извршување на надзорот: 10 декември 2020 година;
5. Предмет на надзорот:
 - Член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Информации достапни за корисниците);
 - Упатство за исполнување на обврските за импресум и информации достапни за корисниците (Бр.01-4443/1 од 09.10.2018 година)
6. Претходно изречена мерка:

На 28.09.2020 година, за непочитување на членот 51, став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот на Агенцијата донесе решение за изрекување мерка – јавна опомена (Уп1. бр. 03-334 од 28.09.2020 година) на Трговското друштво за радио-дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје.

Со изречената мерка, му наложи на радиодифузерот во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на решението (15.10.2020 г.) да го усогласи своето работење со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

7. Констатации од надзорот:

Со контролниот административен надзор врз програмскиот сервис на Трговското друштво за радио-дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитуван на 17 ноември 2020 година, на регионално ниво, констатирано е дека радиодифузерот во целост постапил по решението за изрекување мерка - јавна опомена, односно ја



отстранил извршената повреда на членот 51, став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

8. Опис на прекршувањето: /

9. Предлог мерка: /

Сектор за програмски работи